








2. Да се доцрта, нацрта, од другата страна на испрекинатата линија (оската на симетрија), симетричната (пресликаната) фигура.









8.




17.




29.



35.



49.



70.

